



ОТПАДОЦИ ОД ХРАНА
ОТПАДОЦИ ОД ГРАДИНА



FOGO канта



Отпадоци од храна



FOGO caddy



Ставете ги сите отпадоци од храна во caddy

Што е FOGO?

FOGO е кратенка за Food Organics Garden Organics (Отпадоци од храна, отпадоци од градина). Повеќето луѓе во Wollongong имаат голема канта за ѓубре со зелен капак. Таа сега е вашата FOGO канта. Во неа сега можете да фрлате остатоци од храна и отпад од градината и таа ќе се користи за изработка на компост.

Што може да ставате во FOGO кантата?

- Остатоци од храна, на пример, овошје, зеленчук, месо, коски, кесички од чај, кафе, луспи од јајца, сирење, морска храна, леб, тестенини, ориз.
- Отпадоци од градината, на пример, трева и мали гранки.
- Во вашата FOGO канта можете да ставате хартиени крпи извалкани со храна и користени кутии за пица.

Што не може да се става во FOGO кантата?

- Било какви видови на пластични кеси.
- Ѓубре, на пример, книжни марамиси, шприцеви, лекаства, батерии, метал, стакло, пелени, градежен отпад, камења, земја и измет од домашни миленичиња.

Кој ќе добие FOGO кантичка?

Сите домаќинства ќе добијат caddy (кантичка за отпадоци) и пакет со зелени кесички за обложување на истата.

Како можете да ги користите FOGO кантичката за отпадоци и FOGO кантата?

- Обложете ја кантичка со пластична кеса.
- Ставете ги отпадоците од храна во caddy.
- Кога кесата ќе се наполни, ставете ја во FOGO кантата.
- Измијте ја caddy.
- Ставете нова кеса во caddy.

Не мора да ги користите caddy или кесите за обложување. Можете исто така да користите некој ваша друга канта за отпадоци.



Ставете ја кеса во FOGO кантата



Купувајте кеси за обложување на канти со бројот AS4736



Не мора да ја користите кантичката или кеси за обложување на кантичката



FOGO се користи за изработка на компост

Кеси за обложување на FOGO кантичка:

- Можете да купите повеќе кеси за обложување на кантичките од самопослуги, продавници за железарија и преку Интернет.
- Купувајте кесички со бројот AS4736 и кои имаат лого за расад.
- Не ставајте други видови на пластични кеси во FOGO кантата.
- Не мора да користите кеси за обложување на кантата. Остатоците од храна можете да ги ставите во вашата FOGO канта без кеса.

Колку често се празни вашата FOGO канта?

- Кантите со зелен капак (FOGO кантите) сега се празнат секоја недела.
- Кантите со црвен капак (канти за општ отпад) се празнат секоја недела.
- Кантите со жолт капак (канти за рециклирање на отпад) се празнат секоја втора недела.

Дали мора да користите FOGO?

Ваш избор е дали ќе го користите FOGO. Користејќи го FOGO, ќе и помогнете на животната средина и ќе го намалите отпадот што оди во депонија.

Како да го намалите мирисот од вашата FOGO канта?

- Врз остатоците од храна ставете исечоци од градината, лисје и трева.
- Замрзнете ги остатоците од храна кои мирисаат, на пример, од морска храна и месо, и ставете ги во FOGO кантата на денот кога се собира ѓубрето.
- Ставете ја вашата FOGO канта надвор секоја недела дури и ако таа не е полна.
- Ставете ја вашата FOGO канта на добро проветрено место во сенка.
- Посипете сода бикарбона во кантата.
- Измијте ја со црево и оставете ја да се исуши.
- Ако кантата или капакот се распукани, јавете се на подолу наведениот број.

Каде можам да добијам повеќе информации?

телефон: 1300 362 360

веб-страница: www.wollongongwaste.com.au

имејл: feedback@wollongongwaste.com.au

facebook:  [cityofwollongong](https://www.facebook.com/cityofwollongong)

instagram:  [wollongongcity](https://www.instagram.com/wollongongcity)

